



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni vespnik SR

Makedonija

11000 Skopje  
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок,

БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.260 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

351.

Врз основа на член 566, а во врска со член 52а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86 и 24/88), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ ОДНОСНО НА РАБОТИТЕ, РАБОТНИЦИТЕ И СРЕДСТВАТА ОД ЧЛ. 55Б И 55В ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Преземање на надлежностите односно на работите, работниците и средствата од чл. 55б и 55в од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, од сојузните секретаријати и сојузните комитети што на 15 мај 1988 година се укинуваат и престануваат да работат, ќе се изврши на следниот начин:

1) Сојузниот секретаријат за економски односи со странство ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот, и тоа на:

а) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, работите што се однесуваат на: унапредувањето и поттикнувањето на економската соработка и развојот на економските односи со странство; меѓународните стопански движења и нивното влијание на надворешнотрговската размена; надворешнотрговскиот систем и неговото унапредување; програмирањето и развојот на долгорочната и тековната надворешна трговска размена; прометот на стоки и услуги со странство; подготовката, склучувањето и извршувањето на меѓународни, трговски и стоковни спогодби; организацијата и работата на југословенскиот дел на мешовитите комитети и други тела за стопанска, научнотехничка и друга соработка со странство; работењето на организациите на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговски промет или што вршат стопанска дејност во странство; основањето и работата на претставништвата на странски фирми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

б) Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, работите што се однесуваат на: вложувањето средства на странски лица во домашни организации на здружен труд; долгорочната производствена кооперација помеѓу домашни организации на здружен труд и странски лица; инвестиционите работи што ги изведуваат странски лица во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и инвестиционите работи што во странство ги изведуваат домашни организации на здружен труд; привремениот увоз;

в) Сојузниот комитет за земјоделство, работите што се однесуваат на економските односи со странство во областа на земјоделството, шумарството и водостопанството;

г) Сојузниот комитет за наука и технологија, работите што се однесуваат на отстапувањето и прибавувањето материјални права на технологија;

д) Сојузниот завод за општествено планирање, работите што се однесуваат на долгорочната економска соработка со други држави и меѓународни економски организации.

2) Сојузниот секретаријат за стопанство ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот, и тоа на:

а) Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, работите што се однесуваат на: состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и дејството на мерките на економската политика, особено заради обезбедување единство на југословенскиот пазар; прометот на стоки и услуги во земјата; снабденоста на пазарот; тековните материјални биланси; здружувањето на труд и средства на организациите на здружен труд од областа на прометот на стоки и услуги и на производствените и други организации на здружен труд; системот на општествена контрола на цените и следењето на движењето на цените на стоките и услугите; следењето на тековните стопански движења;

б) Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, работите што се однесуваат на економските и други прашања значајни за развојот на енергетиката, индустријата, рударството, градежништвото и занаетчиството.

3) Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот, и тоа на:

а) Сојузниот комитет за законодавство, работите што се однесуваат на: обезбедувањето стручна соработка со давање мислења во подготвувањето на сојузни закони, други прописи и општи акти; давањето мислења и предлози за прашања значајни за изградбата на сојузното законодавство и единствените основи на правниот систем; обезбедувањето методолошко единство и согласност на сојузните закони, други прописи и општи акти со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со сојузните закони; следењето и унапредувањето на развојот на правниот систем, сојузното законодавство и самоуправното право; објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ на прописи и други акти на Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации и на други органи и организации определени со сојузен закон;

б) Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, работите што се однесуваат на: сојузното кривично законодавство, сојузното законодавство за стопански престапи и прекршоци; основите на облигационите односи (општ дел на облигациите) и основните сопствено-правни односи; авторското право; правната положба на странците; колизивните норми; меѓународната правна помош; екстрадицијата и помилувањето; судските постапки и општата управна постапка; основите на системот на државната управа; организацијата и начинот на работа на сојузните органи; правата, должностите и одговорностите на работниците од работата и по основ на работата во сојузните органи на управата; правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост, и други работи ако тие работи не се ставени во делокругот на друг сојузен орган на управата односно сојузна организација.

4) Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за информатика што се однесуваат на изградбата, развојот и функционирањето на општествениот систем за информирање.

5) Сојузниот завод за информатика ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, што се однесуваат на организацијата и развојот на информатичкиот систем на сојузните органи.

2. Преземањето на надлежностите односно работите од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши со состојба на ден 15 мај 1988 година.

Сојузните органи на управата и сојузните организации од точка 1 на оваа одлука се должни навремено да ги преземаат сите мерки потребни за преземање на надлежностите односно работите.

3. Сојузните органи на управата и сојузните организации кои, во смисла на точка 1 од оваа одлука, ги преземаат надлежностите односно работите на укинатите сојузни секретаријати и сојузни комитети, истовремено ги преземаат и работниците кои на денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополнења на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации непосредно работеле на тие работи во укинатите сојузни секретаријати и сојузни комитети.

Се смета дека непосредно работеле на определени работи оние работници кои, според актот за систематизацијата на задачите и работите, во целост или претежно работеле на тие работи.

4. Работниците на укинатите сојузни секретаријати и сојузни комитети кои не ќе бидат преземени, во смисла на одредбата од точка 3 на оваа одлука, и работниците кои ќе бидат преземени, но не ќе бидат распоредени во согласност со новиот акт за систематизацијата на задачите и работите, ги имаат правата и должностите од чл. 393 и 394 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

Работниците од став 1 на оваа точка ги остваруваат правата и должностите во сојузниот орган на управата односно сојузната организација што ги презеле надлежностите односно работите на укинатите сојузни секретаријати односно сојузни комитети.

5. Со денот на укинувањето на сојузните секретаријати односно сојузните комитети, раководните работници во тие секретаријати односно комитети се разрешуваат од должност и се ставаат на располагање.

До донесувањето на општите акти за организацијата и работата и за систематизацијата на задачите и работите во новооснованите сојузни секретаријати односно сојузни комитети, Сојузниот извршен совет во тие органи привремено ќе ги распореди раководните работници од став 1 на оваа точка и ќе им довери вршење на определени задачи и работи што одговараат на нивната стручна подготовка и на должностите што дотогаш ги вршеле. За тоа време на раководните работници им припаѓа личен доход во височина на просекот на личниот доход што го примале во 1988 година или во височина на личниот доход што го примиле во последниот месец во кој ги вршеле задачите и работите, ако тоа за нив е поповолно.

6. Сојузните секретаријати односно сојузните комитети што се укинуваат и престануваат да работат, се должни на 15 мај 1988 година да донесат завршна сметка со состојба на тој ден и да ја поднесат до надлежната филијала на Службата на општественото книговодство во рокот утврден со Законот за книговодството.

Опремата, инвентарот и другите предмети, средствата за работа и средствата на фондовите на укинатите сојузни секретаријати односно сојузни комитети се распоредуваат на сојузните органи на управата и сојузните организации што ги преземаат нивните надлежности односно работите и работниците сразмерно со преземените надлежности односно работи и бројот на работниците.

Паричните средства преостанати по распоредувањето во смисла на став 1 од оваа точка се внесуваат во буџетот на федерацијата, а преостанатата опрема, инвентар и други предмети и се распоредуваат на Управата на деловните згради на сојузните органи.

7. Решение за распоредување на паричните средства од точка 6 на оваа одлука донесува Сојузниот извршен совет на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии.

Решение за распоредување на опремата, инвентарот и другите предмети, како и на деловните простории што ги користеле укинатите сојузни секретаријати односно сојузни комитети донесува Сојузниот извршен совет на предлог од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа.

8. Сојузните секретаријати и сојузните комитети што се укинуваат и престануваат да работат, на 15 мај 1988 година ги заклучуваат своите архивски книги и на сојузните органи на управата и сојузните организации што ги преземаат нивните надлежности односно работи им ги предаваат архивата, документацијата, печатите и штембилите, не-

завршените предмети, како и другите предмети неопходни за работа.

9. До донесувањето на самоуправни општи акти за распределба на средствата за лични доходи на работниците во сојузните органи на управата односно во сојузните организации што ги преземаат надлежностите односно работите на укинатите сојузни секретаријати односно сојузни комитети, на работниците кои, според точ. 3 и 4 на оваа одлука, ќе бидат преземени во сојузните органи на управата односно сојузните организации, привремено ќе им се исплатува аконтација на личните доходи во износи утврдени со соодветните самоуправни општи акти во укинатите сојузни секретаријати односно сојузни комитети.

10. Одредбите на оваа одлука сообразно ќе се применуваат и кога сојузните органи на управата и сојузните организации, во согласност со својот делокруг, преземаат одделни работи од делокругот на други сојузни органи на управата односно сојузни организации.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 146  
12 мај 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

### 352.

Врз основа на член 66 став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ**

1. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации во благајничките записи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/86).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 144  
5 мај 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

### 353.

Врз основа на член 51 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86) Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЧИЈ ИЗВОЗ СЕ ВРШИ ПО ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНИОТ СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА**

1. Се утврдува Списокот на готовите лекови од посебно значење за здравствената заштита чиј извоз се врши по претходно известување на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

Списокот на готови лекови од став 1 на оваа точка, според генеричниот назив, е отпечатен кон ова решение и претставува негов составен дел.

2. Организациите на здружен труд кои извезуваат лекови од точка 1 на ова решение, кон претходното известување ги доставуваат следните податоци: назив на лекот, количество на лекот, датум на извозот на лекот и назив на државата во која се извезува лекот.

3. Со денот на влегувањето на ова решение во сила престанува да важи Решението за утврдување на списокот на готовите лекови чиј извоз може да се врши при претходно известување на надлежниот сојузен орган на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/78).

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-1389  
28 април 1988 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
заштита,  
д-р Јанко Обочки, с.р.

## СПИСОК

### НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЧИЈ ИЗВОЗ СЕ ВРШИ ПО ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Хуман имуноглобулин за i.v.                | Цисплатин  | Етилбискуманетат                                    | Атенолол                                  |
| Циклоспорин                                | Блеомицин  | Стрептокиназа                                       | Пропранолол                               |
| Азатиоприн                                 | Даунорубицин   | Тромбин   | Хидрохлортиазид                           |
| Бензилпеницилин                            | Фосфестрол   | Флуфеназин  | Хлорталидон                               |
| Бензилпеницилин со прокаин-бензилпеницилин | Аминоглутетимид  | Халоперидол   | Фуросемид                                 |
| Бензатин-феноксиметилпеницилин             | Левротироксин  | Хлорпромазин  | Спиринолактон                             |
| Феноксиметилпеницилин                      | Тиамазол   | Левопромазин  | Хидрохлортиазид со амилоридхлорид         |
| Ампицилин                                  | Сите одобрени форми на обични и монокомпонентни инсулини од домашно производство | Литиум карбонат                                     | Триамтерен со хидрохлортиазид             |
| Клоксацилин                                | Клорпропамид   | Диазепам  | Манитол                                   |
| Амоксицилин                                | Глитенкламид   | Мидазолам   | Ацетилцистеин                             |
| Цефазолин                                  | Тетракозактид  | Амитриптилин  | Карбоцистеин                              |
| Цефуросим                                  | Дексаметазон   | Доксепин  | Аминофилин                                |
| Цефтазидим                                 | Кортизолон   | Мапротилин  | Фенотерол                                 |
| Доксициклин                                | Метилпреднизолон   | Хломипрамин   | Кетотифен                                 |
| Окситетрациклин                            | Преднизон  | Дисулфирам  | Орципреналин                              |
| Хлорамфеникол                              | Естрадиол  | Хлометиазол   | Салбутамол                                |
| Амикацин                                   | Алилестренол   | Нитразепам  | Теофилин                                  |
| Гентамицин                                 | Прогестерон  | Динитроген оксид                                    | Беклометазон аеросол                      |
| Еритромицин                                | Местеролон   | Етомидат  | Кодеин                                    |
| Клиндамицин                                | Тестостерон  | Халотан   | Декстрометорфан                           |
| Грисуофулвин                               | Кломифен   | Кетамин   | Фолкодин                                  |
| Амфотерицин Б                              | Медроксипрогестерон  | Етер за наркоза                                     | Ензими на панкреас и пепсин со бетаин     |
| Миконазол                                  | Ергокалциферол   | Лидокаин (со вазоконстриктор и без вазоконстриктор) | Алуминиум-хидроксид                       |
| Нистатин                                   | Колекалциферол   | Прокраин (со вазоконстриктор и без вазоконстриктор) | Магнезиум-карбонат                        |
| Кетоконазол                                | Ретинол  | Картикаин (со адреналин и без адреналин)            | Магнезиум-хидроксид                       |
| Ацикловир                                  | Аскорбинска киселина   | Суксаметониум                                       | Сукралфат                                 |
| Етамбутол                                  | Хидроксокобалмин   | Етосуксимид   | Атропин сулфат                            |
| Изониазид                                  | Менадион   | Фенитоин  | Пропантелин                               |
| Пиразинамид                                | Пиридоксин   | Карбамазепин  | Скополамин-бутилбромид                    |
| Рифампицин                                 | Тиамин   | Натриум-валпроат                                    | Тиетилперазин                             |
| Стрептомицин                               | Калциум-глуцептат  | Примидон  | Метоклопрамид                             |
| Сулфонамиди со триметорпин                 | Калиумови соли   | Фенобарбитон натриум                                | Бисакодил                                 |
| Пирантел                                   | Калциум глубионат  | Бипериден   | Сенозиди                                  |
| Метронидазол                               | Пара-амино малеинска киселина (РАМ)  | Леводопа со бензеразид                              | Ранитидин                                 |
| Пефлоксацин                                | Дифенхидрамин  | Леводопа со карбидоп                                | Циметидин                                 |
| Ципрофлоксацин                             | Хлорфенамин  | Трихексифенидил                                     | Салазосулфапиридин                        |
| Тиаидазол                                  | Терфенадин   | Ацетилсалицилна киселина                            | Нитрофурантоин                            |
| Винбластин                                 | Дименхидрилат  | Парацетамол   | Пипемидинска киселина                     |
| Винкристин                                 | Соли на железо за орална и парентерална употреба                                 | Метадон   | Левоноргестрел со етинилестрадиол         |
| Етопозид                                   | Фолна киселина   | Морфин  | d-норгестрел + етинилестрадиол            |
| Циклофосфамид                              | Хепарин i.v.; s.c.   | Пентазоцин  | Миконазол                                 |
| Естрамустин                                |  | Трамадол  | Емепрониум                                |
|  |  | Идоксуридин   | Окситоцин                                 |
|  |  | Тимолол   | Ергометрин                                |
|  |  | Пилокарпин  | Метилергометрин                           |
|  |  | Хоматропин  | Бромокриптин                              |
|  |  | Тропикамид  | Ритодрин                                  |
|  |  | Ацетазоламид  | Сулфадиазин-сребро                        |
|  |  | Тетракаин   | Бетаметазон-дипропионат                   |
|  |  | Флуоресцеин   | Кортизолон                                |
|  |  | Дигоксин  | Флуоцинолон                               |
|  |  | Медигоксин  | Триамцинолон                              |
|  |  | Дигитоксин  | Бетаметазон со салицилна киселина         |
|  |  | Ајмалин   | Флуметазон со катран и салицилна киселина |
|  |  | Амјодарон   | Третиноин Бензоил пероксид                |
|  |  | Кинидин сулфат                                      | Пироксикам                                |
|  |  | Пропафенон  | Дикофенак                                 |
|  |  | Прокаинамид   | Ибупрофен                                 |
|  |  | Пиндолол  | Кетопрофен                                |
|  |  | Верапамил   | Индометацин                               |
|  |  | Мексилетин  | Уранофин                                  |
|  |  | Глицерилтринитрат                                   | Пенициламин                               |
|  |  | Изосорбитдинитрат                                   | Алопуринол                                |
|  |  | Нифедипин   | Бензбромарон                              |
|  |  | Дилтиазем   | Човеков албумин                           |
|  |  | Дихидралазин-сулфат                                 | Човекова сува плазма                      |
|  |  | Метилдопа   | Протамин-сулфат                           |
|  |  | Натриум-нитропрусид                                 | Натриум-калциум-едетат                    |
|  |  | Празосин  | Пралидоксим-хлорид                        |
|  |  | Еналаприл   | Бариум-сулфат                             |
|  |  | Каптоприл   | Јодоксамична киселина                     |
|  |  | Пробукол  | Јопаноатна киселина                       |
|  |  | Холестирамин  | Јопамидол                                 |
|  |  | Ерготамин   |   |
|  |  | Адреналин   |   |
|  |  | Допамин   |   |

354.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87) во точка 2 став 1 зборовите: „по стапка која е за 50% поголема од есконтната стапка” се заменуваат со зборовите: „по дневна стапка која одговара на годишната стапка што е за 50% поголема од есконтната стапка”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 23  
5 мај 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

355.

Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА**

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 10/88, 12/88, 18/88, 19/88, 21/88 и 22/88).

2. Повлекувањето на издвоената задолжителна резерва пресметана според одредбите на Одлуката од точка 1 на оваа одлука банките ќе го извршат истовремено со издвојувањето на задолжителната резерва врз основа на Одлуката за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/88).

Заради враќање на издвоената задолжителна резерва, во смисла на став 1 од оваа точка, банките ќе поднесат до Службата на општествено книговодство налог за повлекување на вкупната задолжителна резерва издвоена на сметката 1413, заедно со налогот за издвојување на задолжителната резерва на депозитите во смисла на одлуката од став 1 на оваа точка.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 47  
9 мај 1988 година  
Белград

Го заменува претседателот  
на Советот на гувернерите  
заменик на гувернерот на  
Народната банка на  
Југославија,  
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

356.

Врз основа на член 7 став 2 а во врска со член 17 ст. 7 и 8, член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОТ ШТО БАНКИТЕ ГО ПЛАКААТ ЗА ПОМАЛКУ ИЗДВОЕНАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СВОЈАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ**

1. Во Одлуката за надоместот што банките го плаќаат за помалку издвоената задолжителна резерва и за користењето на задолжителната резерва за одржување на својата дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87), во точка 1 став 1 зборовите: „по стапка која е за 80% поголема од есконтната стапка” се заменуваат со зборовите: „по дневна стапка која одговара на годишната стапка што е за 80% поголема од есконтната стапка”.

Во став 2 зборовите: „по стапка која е за 50% поголема од есконтната стапка” се заменуваат со зборовите: „по дневна стапка која одговара на годишната стапка што е за 50% поголема од есконтната стапка”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 22  
5 мај 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

357.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ**

1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/86, 70/87 и 86/87) во точка 1 став 1 одредба под 2 зборовите: „по стапка во височина од 65% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија” се заменуваат со зборовите: „по стапка во височина на есконтната стапка на Народната банка на Југославија”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 24  
5 мај 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

358.

Врз основа на член 17, член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 4/88 и 10/88) во точка 2 став 1 зборовите: „по стапка од 11,0%” се заменуваат со зборовите: „по стапка од 13,0%.”

2. Прва пресметка на задолжителната резерва по одредбите на оваа одлука банките можат да извршат и пред пропишаниот рок за пресметување и издвојување на задолжителната резерва, според состојбата на средствата на 30 април 1988 година. Кон таа пресметка банките ќе поднесат соодветен налог за уплата на средствата на задолжителната резерва.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 48  
9 мај 1988 година  
Белград

Го заменува претседателот  
на Советот на гувернерите  
заменик на гувернерот на  
Народната банка на  
Југославија,  
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

359.

Врз основа на член 28 став 1, член 64а став 1 точка 8 и член 66 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

1. Заради одржување на минималната ликвидност во своето работење, основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни да држат дел од своите средства на своите сметки нај Народната банка на Југославија и во определени пласмани, и тоа:

1) во парични средства, сметајќи во просек за изминатиот месец, во височина од најмалку 2% од динарските краткорочни извори на средства, според книговодствената состојба на крајот од претходниот месец;

2) во благајнички записи на Народната банка на Југославија – секојдневно во височина од најмалку 2% од динарските краткорочни извори на средства, според книговодствената состојба на 1 декември претходната година.

Обврската од став 1 одредба под 2) од оваа точка ќе се извршува најдоцна почнувајќи од 1 февруари секоја година.

По исклучок од одредбата на став 2 на оваа точка, во периодот од 1 февруари 1988 година до 31 јануари 1989 година, обврската по основ на минималната ликвидност на банките во благајничките записи изнесува 1,3% од вкупните краткорочни извори на средства, според книговодствената состојба на 31 декември 1987 година.

2. Под парични средства на банката, во смисла на точка 1 одредба под 1 од оваа одлука, се подразбираат средствата што банката ги држи:

1) на своите сметки нај Службата на општественото книговодство, и тоа на жиро-сметката за функционално

работење, на сметката на паричните средства на резервниот фонд и на сметката на здружените парични средства на резервниот фонд;

2) во касата, во вид на динарска готовина, за функционално работење.

Просекот на паричните средства за изминатиот месец дена, во смисла на точка 1 одредба под 1 од оваа одлука, се пресметува со собирање на дневните состојби на паричните средства од став 1 на оваа точка секој работен ден во месецот и со делење на добиениот збир со бројот на работните денови во тој месец. Како работен ден се смета и саботата.

3. Под динарски краткорочни извори на средства, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се сметаат динарските депозити искажани во пасива на краткорочниот биланс на банката, и тоа: депозитните пари, другите депозити по видување, ограничените депозити, краткорочните обврски по орочени депозити и издадени хартии од вредност и здружените средства.

4. Под вкупни краткорочни извори на средства, во смисла на точка 1 став 3 од оваа одлука, се подразбира вкупната состојба на тие средства искажана во билансот на банката, намалена за износот на средствата на кредитите добиени во земјата, за износот на обврските на банката спрема странство и за износот на другите краткорочни обврски искажани во тој биланс.

При утврдување на обврските од точка 1 став 3 на оваа одлука, краткорочните извори на средства од став 1 на оваа точка се намалуваат за износот на непокривните курсни разлики, според состојбата на крајот на декември 1987 година.

5. Банките се должни најдоцна до петтиот работен ден во месецот да составуваат и да поднесуваат до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина пресметка за минималната ликвидност за претходниот месец – на образецот што ќе го пропише Народната банка на Југославија со свое упатство.

6. Народната банка на Југославија во образецот од точка 5 на оваа одлука ќе предвиди и пресметување на стапките на ликвидноста врз основа на податоците за просечната состојба на жиро-сметката и за просечната состојба на вкупните парични средства и податоците за динарските краткорочни извори на средства.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/77, 19/78 и 12/81).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 25  
17 март 1988 година  
Белград

Претседател на Советот на  
гувернерите  
на Народната банка на  
Југославија  
Душан Влатковиќ, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ОПШТИНСКОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО И НА ОПШТИНСКИОТ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИКОТ ДРАГОЕ МАШКОВИЌ ЗА 1984 ГОДИНА ЗА 20%

1. Општинското јавно правобранителство од Колашин поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на Работната заедница при Општинското јавно правобранителство и на Општинскиот судија за прекршоци за зголемувањето на личниот доход на работникот Драгое Машковиќ за 1984 година за 20%, од 26 април 1984 година.

Овластениот предлагач смета дека оспорената одлука има карактер на општ самоуправен акт и дека, како таква, не можела да се донесе на соборот на работниците, па поради тоа е несогласна со Уставот на СФРЈ и спротивна на Законот за здружениот труд.

2. Со оспорената одлука е утврдено зголемување на личниот доход на работникот Драгое Машковиќ за 1984 година за 20% на стартната основица од 1983 година.

3. Бидејќи со оспорената одлука е утврдена височината на личниот доход за еден работник, по оцената на Уставниот суд на Југославија, оспорената одлука нема карактер на општ акт со кој се уредуваат самоуправните односи на општ начин, туку има карактер на поединечен акт. Имајќи го тоа предвид, како и одредбите на Уставот на СФРЈ за оценување на уставноста и законитоста на нормативните акти, со кои не е утврдено Уставниот суд на Југославија да ја оценува уставноста и законитоста на поединечните акти, Уставниот суд на Југославија не може да ја оценува уставноста и законитоста на оспорената одлука.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 30 март 1988 година, донесе

#### О д л у к а

Се одбива предлогот на Општинското јавно правобранителство од Колашин да се утврди дека Одлуката на Работната заедница при Општинското јавно правобранителство и на Општинскиот судија за прекршоци за зголемувањето на личниот доход на работникот Драгое Машковиќ за 1984 година за 20%, од 26 април 1984 година, е несогласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со Законот за здружениот труд.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател д-р Александар Фира и членови на судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Велько Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 214/84  
30 март 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
д-р Александар Фира, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/88, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

#### ИСПРАВКА

**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Во член 26 точка 5 се брише, а точка 6 станува точка

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 12 мај 1988 година.

#### ОДЛИКУВАЊА

##### У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува та се

одликуваат:

Од СР Црна Гора

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Брајовиќ Симе др Војислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бојанић Митра Душан, Буравчај Тонија Петар, Станишић Радована Милисав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Рашовић-Поповић Јове Надежда;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бацковић-Калуђеровић Перише Драга, Блечић Милошава Петар, Бојанић Петра Душан, Ђикановић Марка др Владимир, Лазаревић Владе Јован, Луцај Доке Љупа, Малишић Љубе Милорад, Павићевић Милоша Борислав, Петровић Милорада Драгослав, Радусиновић Радована Божидар, Ражнатовић Јоже Светозар, Славић Новице Грујо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Боровић Саве Славко, Ђон Марка Ђонај, Јокић Зарије Голуб, Кеслер Филипа Никола, Кустудић Илије Велимир, Маројвић Рајка Радисав, Мијушковић Милорада Јово, Новаковић Ника Војислав, Пејовић Јована Драгоје, Преља Марка Гегај, Рајовић Андрије Данило, Расповић Вукашина Павић, Шестовић Огњена Видак, Тадић Павла Жарко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Балетић Спасоја Стеван;

Од СР Србија

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Крстић Јанићија Станоје, Младеновић Пауна Љубомир, Никетић Радослава Радослав, Поповић Синише Страхиња, Вуковић Душана Вуксан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ераковић Васе Јаков, Миладиновић Момчила Драгослав, Пејић Чедомира Божидар, Веселиновић Милисав Младен;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Божовић Милована Бранко, Бубања Бошка Павле, Димитријевић Станимира Божидар, Ђорђевић Борисава Чедомир, Џелетовић Митра Војислав, Ивановић Милутина Миломир, Јањић Владимира Светислав, Крстић Цвет

ка Светозар, Миленковић Димитрија Велимир, Милорадовић Милована Љубиша, Муцић Крстивоја Драгутин, Петровић Љубомира Будимир, Поповић Световида Драгор Прокић Радмила Угљеша, Ристић Радована Живота, Симић Петка Јосиф, Стаменковић Костадина Бранислав, Стефановић Љубомира Момчило, Свилар Илије Милан, Шгулић Станоја Јован, Тасовац-Петровић Милоша Ружица, Токић Чедомира Славко, Ваљаревић Миодрага Светомир, Зајегановић Станка Радомир, Здравковић Славка Миодраг;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Цветковић Светозара Миодраг, Ѓирилов Миљовица Јован, Ѓоровић Перише Мирко, Гавриловић Милутина Душан, Хранисављевић-Јаковљевић Славка Мирјана, Јанкетић Радомира Михаило, Јанковић Мирка Никола, Јовановић-Антић Мате Анкица, Јовановић Ѓорѓа Владислав, Јовановић Николе Зоран, Кочовић Љубомира Здравко, Кушљугић Хусеина Бешлага, Михај Ѓорѓа Мирјана, Миловић Александра Милан, Николић Душана Миодраг, Поповић Серафима Миодраг, Рудић Богдана Вујадин, Савић Радивоја Иво, Стефановић-Пауновић Радомира Љубинка, Ступаревић Косте Живојин, Тодоровић Петра Марко, Василевски Георгија Михајло, Веселиновић Трајка Чедомир, Веселиновић Стевана Драган, Вуковић Милована Сретен, Зарин Димитрија Александар, Живковић Чедомира Боривоје, Живановић Радојла Витомир, Жижич Благо-те Божидар;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аћимовић-Цемовић Велимира Нада, Аксентијевић Исидора Живојин, Анђелковић-Василковић Радојице Стана, Аранђеловић Милорада Јовица, Бисенић Драгољуба Милош, Богатић Милорада Драгиша, Брадић Момира Љубиша, Цакић Владимира Војислав, Денић Борисава Александар, Драмићанин Тијодора Радош, Ѓоровић Будимира Максим, Ѓурђевић Саве Јездимир, Ѓуришић Петра Давид, Фирановић Божидара Чедомир, Гачевић Петра Јоко, Главоних Миодрага Стево, Глишић Радослава Љубодраг, Илић Стојана Станимир, Инђић Милоја Видоје, Јањић Ивана Миодраг, Јовановић Вукашина Драгослава, Јовановић-Мирковић Саве Горица, Јовановић Петра Милутин, Јовановић Јована Мирослав, Јовановић Драгана Славолуб; Јовановић Светолика Жарко, Кнежевић-Лукић Илије Милена, Крпић Константина Драгомир, Курћубић-Јелушић Владе Ружица, Манић Петра Миодраг, Маринковић Миљовица Слободан, Матијевић Светислава Драгиша, Милчевевић Маријана Братислав, Милошевић Милутина Ѓорѓе, Миловановић Владимира Крстомир, Мирковић Радосава Виден, Митић Миодрага Драгољуб, Младеновић Сотира Слободан, Наранчић-Стефановић Војислава Видосава, Нешовић Неше Душан, Николић Јакова Јанко, Новаковић Милана Драгиша, Пантић Боривоја Драгослав, Пауновић Миљка Чедомир, Павловић Милорада Миодраг, Пејчић Глигорија Часлав, Перовић Радојице Војислав, Петковић Љубомира Вукоман, Петровић Лазара Александар, Петровић-Кршљански Драгутина Даринка, Петровић Добривоја Слободан, Попов Бранка Василије, Поповић Васе Димитрије, Поттић-Игњатовић Божидара Марица, Раденковић Илије Радосав, Радивојевић Јездимира Миодраг, Радосављевић Стојанча Томислав, Рајић-Василић Драгише Емилија, Рајковић Петра Божидар, Рајчић Душана Чедомир, Рашић Николија Милован, Ристановић Вука Јеврем, Ристић Добривоја Славолуб, Ристић Живојина Србислав, Савић Тадије Милорад, Сејдић Кадрије Фејат, Симић Драгомира Миодраг, Симоновић Драгомира Радивоје, Слијепчевић Андрије Драгиша, Смиљковић Митра Милутин, Станковић Добросава Божидар, Станковић Крете Драган, Станковић Гаврила Миодраг, Станковић Крстивоја Живота, Стефановић Мирка Драган, Стојановић Станоја Богдан, Стојановић Александра Јордан, Стојановић-Перовић Милоша Наталија, Стојановић Добривоја Властимир, Стојковић Љубомира Богосав,

Шевић-Милосављевић Александра Ружица, Шуњеварић Добросава Звонимир, Тасић Ѓорѓа Денча, Тешић Раденка Млађен, Туфегџић-Малбашић Михајла Петра, Вељковић Миорага Божидар, Вујић Живана Радојица, Зечевић-Малишић Панте Ана, Златковић Чедомира Драгиша, Живковић Тасе Велимир;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Миловановић Илије Симиша;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Цанић-Милетић Младена Нада, Илић-Салчин Осман Хабиба, Крстић-Тагић Јосипа Тереза, Милановић Драгомира Мирослав, Милошевић Славомира Радомир, Пуљезовић-Танасковић Живорада Славица, Вукадиновић-Ѓорђевић Живојина Слободанка, Вукајловић-Ѓорђевић Дражимира Јованка;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андрејић Дамјана Гојко, Бошковић-Савић Методија Радослава, Ѓорђевић Ѓорѓа Дојчин, Јовановић Живка Драгутин, Јовановић Радомира Љубиша, Јовић-Петровић Милана Милица, Којић Милосава Владимир, Манојловић Миљка Марија, Марјановић Михајла Стана, Милојевић Стевана Ратомир, Милошевић-Илић Стојана Љубица, Митровић Љубомира Светислав, Недељковић Анђелка Вукадин, Николић Радисава Градимир, Ранђеловић-Михајловић Војислава Верица, Ристић-Мијајловић Момчила Стојанка, Томић Илије Милан, Тричковић Миодрага Миомир, Васић-Ѓвозденовић Јована Анђелина, Живковић-Милосављевић Драгољуба Негосава;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бугарчић Милутина Томислав, Дроњак Рада Бранимир, Костић Чедомира Милутин, Милетић Слободана Ранђел, Павловић Војислава Мирољуб, Терзић Николе Слободан, Здравковић Стоимена Миленко, Живановић Раднека Чедомир;

#### Од С А П К о с о в о

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Баша Ређепа Авди, Ељшани Сулејмани Шаип, Советић Чедомира Гојко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Глушчевић Лазара Кића;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајети Шерифа Елез, Џури Деда Хџе, Ковачевић Петра Предраг, Куртај Азема Азем, Небиху Хазира Зефир, Перич Чедомира Светомир, Велијај Азема Махмут;



- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**  
Бриќа Вехала Шабан, Галјани Јонуза Шукрија;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**  
Филиповиќ Обрада Мирослав, Хамелин Салаха Тахир, Хоти Али Синан, Јовановиќ Стевана Богомир, Кабаши Јашара Бефир, Кељановиќ-Дреќаловиќ Ђорѓа Војиславка, Клиниќ-Ђириќ Александар Чедослава, Куќи Хазира Максут, Осман Азема Осман, Сопај Дураќа Шукри, Васиљевиќ Николе Мијодраг;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**  
Васиќ Јована Илија;

- за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**  
Ахметај Имера Садри, Красниќи Авдије Иљкије, Љуми Мурата Бахти, Мухаремај Али Исмет, Синан Салиха Синан, Велиќи Хашима Сефедин;

**Од САП Војводина**

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Хријешик Ђуре Јурај, Рашковиќ Марка Спасоје, Сувиќ Драге Светислав, Жегарац-Георѓијевиќ Стевана Јелена;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Козељац Гавре Лазар, Рушќуц Николе Светислав;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**  
Мандиќ Бранќа Никола, Пап Јожефа Имре;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**  
Арновиќ Уроша Милош, Бабиќ Радивоја Јован, Цинќотски Михаила Јармила, Јовановиќ Драгиќа Петар, Кечиќ Петра Ратомир, Керечи Лајоша Лајош, Матковиќ Боже Љубо, Пароци Петра Љиљана, Павловиќ-Џуња Јефрема Меланија, Петрик Мартина Мартин, Поповиќ Петра Милан, Савиќ Јаќима Воја;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ**

Косовац Вељќа Никола;

- за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Јованов-Милиќ Никодина Данќа, Љубојевиќ-Дугоњиќ Сретена Стојанќа, Милојевиќ Саве Радиќа;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

**СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ**

Кметиќ Стјепана Енвер;

Бр. 107  
31 декември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

**СОДРЖИНА :**

|  | Страна |
|--|--------|
| 351. Одлуќа за начинот на преземање на надлежностите, односно на работите, работниците и средствата од чл. 55б и 55в од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —                            | 809    |
| 352. Одлуќа за престанување на важењето на Одлуќата за одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации во благајничките записи — — — — —  | 810    |
| 353. Решение за утврдување на списокот на готовите лекови чиј извоз се врши по претходно известување на надлежниот сојузен орган на управата — — — — —   | 810    |
| 354. Одлуќа за измена на Одлуќата за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија — — — — —  | 812    |
| 355. Одлуќа за престанување на важењето на Одлуќата за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во 1988 година — — — — —  | 812    |
| 356. Одлуќа за измена на Одлуќата за надоместот што банките го плаќаат за помалќу издвоената задолжителна резерва и за користењето на задолжителната резерва за одржување на нивната дневна ликвидност — — — — —   | 812    |
| 357. Одлуќа за измена на Одлуќата за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —  | 812    |
| 358. Одлуќа за измена на Одлуќата за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —  | 813    |
| 359. Одлуќа за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките — — — — —   | 813    |
| Одлуќа за оценување на уставноста и законитоста на Одлуќата на Работната заедница при Општинското јавно правобранителство и на Општинскиот судија за прекршоци за зголемувањето на личниот доход на работникот Драгое Машковиќ за 1984 година за 20% — — — — — | 813    |
| Исправќа на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —   | 814    |
| Одликувања — — — — —   | 814    |